

Tefal



Ramstore

Добива повеќе, Живејќи подобро

Rowenta



-40%

на производите Tefal и Rowenta во Ramstore

Собирајте купони при секое купување во Ramstore од 11.11.2019 до 10.02.2020 и искористете ги за купување на Tefal и Rowenta производи со 40% попуст. Производите можете да ги подигнете најдоцна до 24.02.2020.



За повеќе информации посетете ја веб страницата www.ramstore.com.mk

ФРАНЦИЈА ВО ВАШИОТ ДОМ



Прибор за готвење Tefal Extra

Тава за готвење Tefal 26 цм



+5
купони

599 ден

~~999 ден~~

Вок тава Tefal 28 цм



+5
купони

959 ден

~~1,599 ден~~

Грил тава за печење Tefal 26x26 цм



+5
купони

1,139 ден

~~1,899 ден~~

- Идеален покажувач за температура Thermo-Spot® совршена текстура, вкус и мирис
- Не леплива подлога за екстра повеќе лизгање и здраво готвење (скоро без масло)
- Лесно за користење и чистење
- Ергономична рачка за ракување со леснотија
- Лесно за ракување за дневна практична употреба
- Слевачки краеви за сервирање на храната

Издание во боја Tefal Color Edition

Сад за печење Tefal 27x37 цм

- Совршени садови за печење
- Совршено раширување на топлината за одлични резултати во готвењето



+5
купони

1,199 ден

~~1,999 ден~~

Сад за печење Tefal 27x39 цм

- Лесно за чистење
- Двојна рачка за печење 27x37 см
- Калап за печење 27x39 см



+5
купони

959 ден

~~1,599 ден~~





Електрична скара Tefal Sevilla CB660

- Thermo-Spot® индикатор за греење
- Регулирачки термостат
- Не-леплива 1090 cm² површина за готвење
- Моќност за миене во машина за садови
- Отстранлив сад за собирање маснотија
- Моќност 2000W

+5
купони

2,999 ден
~~4,999 ден~~



Рачен миксер Tefal QuickMix HT3105

- 5 брзини за регулирање
- Турбо функција
- Не-рѓосувачки додатоци: 2 стандардни маталки и маталки за тесто
- 300 W мотор

+5
купони

1,559 ден
~~2,599 ден~~



Тостер сендвич & вафла Tefal Snack time SW241

- 2 отстранувачки сетови на плочи за вафли и сендвичи
- Не лепливи плочи и безбедни за миене во машина за садови
- Индикатор за спремно за готвење & загреано
- Систем за заклучување

+5
купони

3,419 ден
~~5,699 ден~~





Цедалка за цитруси Tefal Vitapress ZP302

- 1 л капацитет
- Пластични и метални филтри (со и без пулпа)
- Директна и брза употреба
- Двоен ротирачки корнет
- Заштитен капак и место за складирање на кабелот

+5
купони

1,199 ден
~~1,999 ден~~



Блендер Tefal BlendForce BL300

- 4 отстранувачки не'рѓосувачки сечила
- 2 брзини, пулс функција и функција за кршење на мраз
- Отворен капак и вградена шолја за мерње
- 1.25 л капацитет на садот
- Систем за бебедно заклучување
- Мотор од 400 W

+5
купони

2,099 ден
~~3,499 ден~~



+5
купони

2,999 ден
~~4,999 ден~~

Рачен миксер Tefal Optichef 3 во 1

- 20 брзини за регулирање
- Турбо и Вибрациски функции
- Не'рѓосувачка маталка
- Додатоци: 800 ml пластична чаша, 500 m секач, маталка
- 800 W мотор



Фен Rowenta CV5516

- 3 температури & 2 нагодувања за брзина
- Јонска технологија за совршен сјај
- Функција на дување на ладен воздух
- 2100 W DC мотор

+5
купони

1,079 ден
~~1,799 ден~~



Патна перла Rowenta First class DA1511

- Двојна волтажа за меѓународна употреба
- Компактен дизајн со рачка за склопување
- 70 ml капацитет на резервоар за вода
- Лесно вертикално испарување
- Торба за патување
- Моќност 1000 W

+5
купони

1,559 ден
~~2,599 ден~~



ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЈАТА

Во период од 11.11.2019 до 10.02.2020 за секоја сметка во вредност од 300.00 денари добивате купон.

Дополнителниот купон се добива со купување на некој од прикажаните промотивни производи на задната страна од летокот, доколку вкупниот износ на сметката е над 300.00 денари. Со собирање на потребниот број на купони и поволна доплата можете да купите некој од производите од брендовите Tefal и Rowenta по промотивна цена со попуст од 40%.

Производите може да ги подигнете најдоцна до 24.02.2020.





За купен Пелистерка производ од прикажаните



За купен Скопско сет 4x0,5л лим.



За купена Кола Кола 1,25л / Кока Кола Зеро 1,25л.



За купен Тиквеш производ од прикажаните



За купен Цедевита производ од прикажаните



За купени Милка лешник /ноисет и алпин милк 80гр



За купени Злато Поље тестенини



За купен Јафа производ од прикажаните



За купен Виталиа производ од прикажаните



За купен Мамас производ од прикажаните



За кој било купен производ Виндија од прикажаните



За купена Солета чајна вакум 265 гр.



За купено маслиново масло Александрос



За купен Хипп шампон и гел за туширање-Фока 200мл.



За кој било купен Силан омекнувач

Побрајте количините се ограничени! Рамсторе Маркетите го задржуваат правото да ја прекинат акцијата од објективни причини. За можни печатни грешки Рамстор Маркетите однапред се извинуваат.